

Предлог текст на: Барањето за добивање на статус на стратешки инвестиционен проект

ДО:

Влада на Република Северна Македонија

Бул. Илинден бр. 2

1000 Скопје

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СТАТУС НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ НА ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ	
<i>ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ</i>	
Целосен назив:	
Кратко име:	
Седиште:	
Датум на основање:	
Единствен даночен број:	
Големина на субјектот:	
Приоритетна дејност:	
ЕМБС:	
Жиро сметка:	
Депонент банка:	
Телефон (фиксен):	
Факс (доколку има):	
Веб страна:	
Е-маил:	
<i>ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ</i>	

Име и презиме:	
Мобилен телефон:	
Домашна адреса:	
ЕМБГ:	
Број на лична карта:	

**Поднесувачот на ова Барање се согласува личните податоци да се користат од страна на Комисијата за стратешки инвестициони проекти и другите институции и органи кои го разгледуваат, за потребите на утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект.*

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ПРОЕКТ	
Назив и седиште на инвеститорот:	
Назив на проектот:	
Утврдена вредност на проектот:	
Вид на инвестициониот проект:	
Локација на која ќе се реализира проектот:	
Опис на недвижниот имот на кој ќе се реализира проектот:	
Рокови за реализација на преземените права и обврски:	

Краток опис на инвестициониот проект:

ОБЛАСТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ПРОЕКТ	Селектирај
1. Енергетика со инфраструктура	<input type="checkbox"/>
2. Транспорт и телекомуникации	<input type="checkbox"/>
3. Туризам	<input type="checkbox"/>
4. Преработувачка индустрија	<input type="checkbox"/>
5. Земјоделство, шумарство и водостопанство	<input type="checkbox"/>
6. Прехранбена индустрија	<input type="checkbox"/>
7. Здравство	<input type="checkbox"/>
8. Индустриски и технолошки паркови	<input type="checkbox"/>
9. Управување со отпадни води и отпад	<input type="checkbox"/>
10. Информатичко-технолошки зони	<input type="checkbox"/>
11. Спорт	<input type="checkbox"/>
12. Наука и образование	<input type="checkbox"/>
13. Градење на големи мултифункционални градежни комплекси на градежни објекти кои имаат во својот состав повеќе од една област од областите наведени во овој член	<input type="checkbox"/>
14. Друга област*: _____	<input type="checkbox"/>

*Да се наведе областа на проектот доколку истата не е опфатена во табелата погоре, а вредноста на инвестицискиот проект надминува износ од 150 милиони евра во денарска противвредност

**ИСПОЛНЕТОСТ НА ГЛАВНИ УСЛОВИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СТАТУС НА СТРАТЕШКИ
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИ ОД ЗАКОНОТ	Селектирај
Усогласеност со стандардите за животна средина утврдени во законите на Република Северна Македонија	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/>
Усогласеност со Уставот на Република Северна Македонија, законите и обврските коишто произлегуваат од меѓународни договори ратификувани согласно со Уставот	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/>
Усогласеност со стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/>

Доставена нотарски заверена изјава на законски застапник на корисникот, под полна материјална, кривична и морална одговорност дека приложената документација и податоците се точни, вистинити и веродостојни	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/>
--	--

Со ова барање ја приложуваме и следната документација:

ДОКУМЕНТАЦИЈА	Селектирај
Инвестициски бизнис план или студија за изводливост за јавни стратешки проекти кои содржат и анализа на ризици, инвестициски финансиски план, работна програма за спроведување на стратешкиот инвестиционен проект за време на траењето на инвестицијата	<input type="checkbox"/>
Согласност за задолжување во смисла на Законот за јавен долг за јавен стратешки инвестиционен проект	<input type="checkbox"/>
Микро и макро локациски услови на инвестицијата	<input type="checkbox"/>
Ревизорски извештај за субјектот што инвестира за одреден временски период и ревизорски извештај за компанијата која е сопственик на субјектот кој инвестира	<input type="checkbox"/>

Детално портфолио на субјектот што инвестира, вклучително и неговите подружници	<input type="checkbox"/>
Референтна листа од искуства на инвеститорот во слични проекти	<input type="checkbox"/>
Опис на начинот и изворите на финансирање на проектот	<input type="checkbox"/>
Доказ за финансиска способност за остварување на стратешкиот инвестиционен проект, кој задолжително содржи ревидиран годишен финансиски извештај за годината која и претходи на годината во која се поднесува барањето, односно годишни извештаи на пропишани обрасци за инвеститорите кои не подлежат на ревизија, деловни извештаи за тромесечието кое претходи на предавањето на барањето, обрасци за бонитет не постари од 30 дена)	<input type="checkbox"/>
Согласност на стратешкиот инвеститор со која се овластува Комисијата да прави проверки и контроли на податоците претставени во портфолиото на стратешкиот инвеститор	<input type="checkbox"/>
Годишни сметки (биланс на состојба, биланс на успех и извештај за готовински тек) за последните три финансиски години на стратешкиот инвеститор и на компанијата која е сопственик на стратешкиот инвеститор	<input type="checkbox"/>
Банкарска гаранција за реализирање на стратешкиот инвестиционен проект во висина од 3% од вредноста на приватната инвестиција	<input type="checkbox"/>
Потврда дека инвеститорот ги платил сите доспеани обврски, обврските за пензиско и здравствено осигурување и други јавни давачки, не постари од 30 дена	<input type="checkbox"/>
Потврда дека не е отворена стечајна или ликвидациона постапка	<input type="checkbox"/>

По барање на надлежниот орган согласни сме да доставиме и други документи со кои се потврдуваат податоци и факти наведени во Барањето и документацијата.

Датум

БАРАТЕЛ

М.П

(скр.назив на дел.субјект, одг.лице, потпис)